



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 4 декември 2000
Скопје
Број 101

Преплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

3170.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 ноември 2000 година.

Бр. 07-4739/1
24 ноември 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ- ВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/97 и 25/2000), во член 90 алинеја 4 се менува и гласи:

"- утврдува Буџет и завршна сметка на Заводот";

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3171.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ- НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пасиштата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 ноември 2000 година.

Бр. 07-4740/1
24 ноември 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

Член 1

Во Законот за пасиштата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/98), во членот 3 став 1 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "и земјиште што се наоѓа во близина на населено место и служи претежно за изгон, одмор и делумно пасење на добиток".

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

"Јавното претпријатие за пасишта ги дава пасиштата на користење на правни и физички лица (во натамошниот текст: корисници на пасишта), освен пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина на селско населено место, по пат на јавен оглас во зависност од капацитетот на пасиштата.

При еднакви услови, предност во добивањето на пасиштето на користење има дотогашниот корисник, односно граѓаните кои живеат во тие населени места.

Пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина на селско населено место ќе се користат од одгледувачите на добиток кои живеат во тие селски населени места.

Јавното претпријатие за пасишта утврдува услови за начинот на управувањето, користењето и распределбата на пасиштата од став 3 на овој член, според порационалното и пооптималното користење, катастрофската евиденција и потребите на одгледувачите на добиток.

Јавното претпријатие за пасишта користењето на пасиштата од став 3 на овој член, може да го пренесе на облиците на организирање на локалната самоуправа на корисниците, односно граѓаните кои живеат во населените места од став 1 на овој член."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3172.

Врз основа на член 86 став еден и два од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ- НОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Поради престанок на функцијата се разрешуваат од членови на Советот за безбедност на Република Македонија

- Д-р Саво Климовски,
- Александар Димитров.

II

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија се именуваат:

- Стојан Андов, претседател на Собранието на Република Македонија,
- Д-р Срѓан Керим, министер за надворешни работи.